

Економетриско моделирање за банкари I

Мај 2013
Скопје

Четири начини за
регистрација и/или
прашања

1. Email
marjan.petreski@uacs.edu.mk
ExecEd@uacs.edu.mk

2. Телефон
02 2 463 156

3. Факс
02 2 463 159

4. Пошта
Ул. Трета Македонска
Бригада бб
1000 Скопје

Образец за регистрација

Се пријавувам за: ДЕЛ 1 ДЕЛ 2

Детали за учесникот

Презиме _____ Г-дин/Г-ѓа

Име _____

Позиција _____

Сектор/Оддел _____

Компанија/Институција _____

Адреса _____

Телефон _____

E-mail _____

Се согласувам со условите на курсот

Потпис _____ Датум _____

Цена на чинење на обуката
Дел 1 - 12.999 денари
Дел 2 - 25.999 денари

*(цената вклучува ДДВ)

**Попусти за учесници од иста институција и за рана регистрација (види долу).

Авторизирано од

(само за учесници за кои плаќа работодавецот)

Презиме _____ Г-дин/Г-ѓа

Име _____

Позиција _____

Адреса за фактурирање _____

Даночен број _____

Потпис _____

Цена

Цената вклучува 15 часа предавања и вежби, еден пијалок дневно по учесник, сите материјали сврзани со обуката и администрација на обуката.

Права

УАКС го задржува правото да промени или откаже дел или целата обука поради непредвидени околности. Учесниците за тоа ќе бидат најрано можно информирани.

Политика на откажување

Уплатените средства ќе бидат целосно рефундирани доколку барањето за откажување пристигне најмногу до 30-тиот ден пред одржувањето на обуката. Уплатените средства ќе бидат рефундирани во износ од 50%, доколку барањето за откажување пристигне од 30-тиот до 15-тиот ден пред одржувањето на обуката. За откажување на учеството после 15-тиот ден пред одржување на обуката, средствата не се рефундираат. Откажувањето се врши со писмена изјава поднесена на еден од горенаведените начини.

Попусти

За учество на двата дела заедно, **15% попуст** (33.149 денари)

За 3 или повеќе учесници од иста институција - **5% попуст** (два дела = 33.149 денари)

За 5 или повеќе учесници од иста институција - **10% попуст** (два дела = 29.849 денари)

За рана регистрација до 10.4.2013 година - **5% попуст** (два дела = 33.149 денари)